

# PHILIPS

Грамофон  
TAV3000B



## Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Содржина

|   |                                             |    |    |                                              |    |
|---|---------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|----|
| 1 | Важно                                       | 2  | 8  | Други карактеристики                         | 15 |
|   | Безбедност                                  | 2  |    | Слушајте надворешен уред                     | 15 |
|   | Заштитени трговски марки                    | 2  |    | Излез за слушалки                            | 16 |
| 2 | Вашиот грамофон                             | 4  | 9  | Апликација Philips Entertainment             | 16 |
|   | Вовед                                       | 4  |    | Преземање на апликација                      | 16 |
|   | Што има во кутијата                         | 4  |    | Спарување на апликацијата со вашиот грамофон | 17 |
|   | Преглед на главната единица                 | 5  |    | Изберете го вашиот звук                      | 17 |
| 3 | Да почнеме                                  | 9  |    | Изберете извор                               | 18 |
|   | Поврзете со напојување                      | 9  |    | Примете нешифриран Auracast™ пренос          | 18 |
|   | Вклучено/исклучено                          | 9  |    | Примете шифриран Auracast™ пренос            | 19 |
|   | Прилагодете ниво на гласност                | 9  |    | Изберете Auracast™ емитување                 | 19 |
| 4 | Фоно работа                                 | 10 |    | Изберете Bluetooth излез (BT Out)            | 20 |
|   | Пуштајте од винил плочи                     | 10 |    | Далечински управувач                         | 21 |
|   | Запрете ја репродукцијата                   | 11 |    | Упатство за корисникот                       | 21 |
|   | Замена на иглата                            | 11 |    | Надградба на фирмвер                         | 22 |
|   | Отстранување на капак за прашина            | 12 | 10 | Информации за производот                     | 23 |
| 5 | Слушање музика преку Bluetooth®             | 12 | 11 | Решавање на проблеми                         | 24 |
|   | Поврзување на Bluetooth®                    | 12 | 12 | Забелешка                                    | 25 |
|   | Исклучување на Bluetooth®                   | 13 |    | Усогласеност                                 | 25 |
|   | Избришете ги Bluetooth® спојувачките записи | 13 |    |                                              |    |
| 6 | Работа на Auracast™                         | 13 |    |                                              |    |
|   | Auracast™ приемник                          | 13 |    |                                              |    |
|   | Исклучување на Auracast™ приемник           | 14 |    |                                              |    |
|   | Auracast™ пренос                            | 14 |    |                                              |    |
|   | Исклучување на Auracast™ пренос             | 14 |    |                                              |    |
| 7 | Bluetooth излез (BT-Out) функција           | 15 |    |                                              |    |
|   | Поврзување со уред со вклучен Bluetooth     | 15 |    |                                              |    |
|   | Исклучување на Bluetooth ИЗЛЕЗ              | 15 |    |                                              |    |

# 1 Важно

## Забелешка

- Плочката за типот се наоѓа на долниот дел од производот.

## Безбедност

Пред да го користите овој грамофон, прочитајте ги и разберете ги упатствата. Ако настане штета поради непочитување на упатствата, гаранцијата не се применува.



Овој симбол „молња“ покажува дека некој неизолиран материјал во уредот може да предизвика струен удар. За безбедност на сите во вашето семејство ве молиме не го отстранувајте поклопецот. Симболот „извичник“ укажува на функции за кои треба внимателно да ја прочитате приложената литература за да спречите проблеми при користењето и одржувањето.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За да се намали ризикот од пожар или струен удар, уредот не смее да се изложува на дожд или влага и предмети наполнети со течности како што се вазни не треба да се ставаат врз уредот.

**ВНИМАНИЕ:** За да спречите струен удар, вметнете го приклучокот до крај. (За региони со поларизирани приклучоци: За да спречите струен удар усогласете ја широката оштрица со широкиот отвор)

### Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој апарат.
- Никогаш не подмачкувајте делови од апаратот.
- Никогаш не гледајте во ласерскиот зрак внатре во апаратот.
- Никогаш не го поставувајте апаратот на друга електрична опрема.
- Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Осигурете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за напојување, приклучокот или адаптерот за да го исклучите уредот од струја.

- Уверете се дека има доволно слободен простор околу производот за вентилација.
- Користете само приклучоци/додатоци наведени од производителот.
- Производот не смее да биде изложен на капење или прскање.
- Не ставајте никаков извор на опасност врз производот (на пр. предмети исполнети со течност, запалени свеќи).
- Онаму каде што кабелот за напојување или утичникот на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане во функција.
- Користете го производот безбедно во средина со температури помеѓу 0°C и 40°C.

## Заштитени трговски марки

### AURACAST

Логотипот Auracast™ и логоата и заштитените трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на таквите знаци од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Изработката на неовластени копии на материјали заштитени со авторски права, вклучувајќи компјутерски програми, датотеки, емисии и аудио снимки, може да претставува кршење на авторските права и да се смета за кривично дело. Оваа опрема не смее да се користи за такви цели.



Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца.


## 2 Вашиот грамофон

Ви честитаме што го купивте и ви посакуваме добродојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Вовед

Со овој грамофон, можете


- Да пуштате винил плочи;
- Да слушате музика преку Bluetooth;
- Да слушате музика од аудио влез;
- Да уживате во музика преку слушалки;
- Поддржува Bluetooth излез и Aux излез;
- Поддржува Auracast™ приемник и Auracast™ пренос;
- Користи апликација за контрола на уредот



### Што има во кутијата

Проверете ја и утврдете содржината на вашето пакување:


- Главна единица
- Подлога
- Адаптер за 45 вртежи во минута
- Адаптер за струја
- Кратко упатство
- Безбедносен лист
- Картичка за гаранција



### Забелешка

- Количината на адаптерот за струја и типот на приклучок варираат според регионот
- Сликите, илустрациите и цртежите во ова упатство за корисници се само за пример. Вистинскиот производ може да има поинаков изглед.

# Преглед на главната единица



## 1

- Притиснете за да го вклучите / исклучите.
- Сменете го изворот (Phono/Bluetooth/аудио влез).

## 2 LED 1 индикатор

- Извор на LED индикатор.
- Статус на функција (видете ја табелата подолу).

| LED 1                 | Статус               |
|-----------------------|----------------------|
| Трајно црвено         | Подготвено           |
| Трајно сино           | Bluetooth е поврзано |
| Трепка сино (брзо)    | Bluetooth спарување  |
| Трепка сино (бавно)   | Bluetooth е исклучен |
| Трајно розево         | Аудио влез           |
| Трајно светло кафеаво | Фоно                 |
| Трајно цијан          | Auracast™ приемник   |

## 3 LED 2 индикатор

- Auracast™ /Bluetooth излез LED индикатор.
- Статус на функција (видете ја табелата подолу).

| LED 2                     | Статус                                |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Трепка цијан (бавно)      | Auracast™ скенирање на приемник       |
| Трајно цијан              | Приемникот Auracast™ е поврзан        |
| Трепка цијан(многу бавно) | Приемникот Auracast™ е во мирување    |
| Трајно килибарно          | Шифриран Auracast™ пренос             |
| Трепка килибарно (брзо)   | Деактивиран шифриран Auracast™ пренос |

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Трајно виолетово        | Нешифриран Auracast™ пренос             |
| Трепка виолетово (брзо) | Деактивиран нешифриран Auracast™ пренос |
| Трепка бело (бавно)     | Bluetooth излез спарување               |
| Трајно бело             | Bluetooth излез поврзано                |
| Трепка бело (брзо)      | Bluetooth излез исклучено               |
| Трепка црвено           | Невалидна операција                     |

## 4

- Прескокнете на претходната нумера.
- Претходен Auracast™ канал за пренос.

## 5

- Пушти или паузирај.
- Режим на спарување

## 6

- Прескокнете до следната нумера.
- Следен Auracast™ канал за пренос.

## 7

- Во режим на Auracast приемник, притиснете да го скенирате повторно каналот Auracast™
- Притиснете за да се префрлите на Auracast™ режим на приемник.
- Притиснете и држете повеќе од 3 секунди за да активирате / деактивирате Auracast™ режим на пренос.

⑧ **BT OUT (BLUETOOTH ИЗЛЕЗ)**

- Притиснете за да включите Bluetooth излез
- Притиснете и държете за да изключите Bluetooth излез.


⑨ 

- Поврзете ги слушалките.

⑩ **Копче за VOLUME (ГЛАСНОСТ)**

- Прилагодете ниво на гласност.

## Преглед на главната единица



### 11 ПЛОЧА

- Место за поставување на винил плоча.

### 12 ЦЕНТРАЛНО ВРТЛИВО ПЛАТО

- Централното вртливо плато ја држи плочата стабилна и центрирана.

### 13 КОНТРАТЕЖА

- Го балансира притисокот на иглата.

### 14 АДАПТЕР ЗА 45 ВРТЕЖИ ВО МИНУТА

- Ставете го адаптерот над централното вртливо плато кога е пуштена 7" винил плоча со големи централни дупки.

### 15 ДРЖАЧ ЗА ТОНСКА РАКА

- Се користи за држење на тонска рака кога не се користи.

### 16 ЛОСТ ЗА КРЕВАЊЕ НА ТОНСКА РАКА

- Се користи за контрола на движењето на тонската рака без оштетувања на плочата или иглата.

### 17 ПРЕКИНУВАЧ AUTO STOP (АВТОМАТСКО ЗАПИРАЊЕ)

- Функција за автоматско запирање ВКЛУЧЕНА/ИСКЛУЧЕНА

### 18 ПРЕКИНУВАЧ SPEED (БРЗИНА)

- Промена на брзина (33-1/3/45/78 RPM).

### 19 ТОНСКА РАКА

- Ја движи иглата над плочата.

### 20 КЛИП ЗА ТОНСКА РАКА

- Ја фиксира тонската рака кога не е во употреба.


### 21 ГЛАВА

- Ја поврзува касетата со тонската рака.

### 22 КАСЕТА

- Модел на касета: AT3600LA

## Преглед на главната единица



### 23 RCA ИЗЛЕЗЕН ПРИКЛУЧОК

- RCA кабел (не е вклучен).

### 24 AUDIO INPUT (АУДИО ВЛЕЗЕН) ПРИКЛУЧОК

- Поврзете го надворешниот уред со користење на кабел од 3,5mm (не е вклучен).

### 25 ПРИКЛУЧОК DC IN (НАПОЈУВАЊЕ)

- Поврзете го адаптерот за напојување

### 26 ЗАШТИТЕН ПОКРИВАЧ


## 3 Да почнеме

### ! Внимание

- Користење на контроли или прилагодување или извршување на процедури поинакви од овие овде може да доведе до опасна изложеност на радијација или друга небезбедна операција.
- Секогаш следете ги упатствата од овој дел според редоследот.

## Поврзете со напојување

Поврзете го адаптерот за напојување со приклучокот на сидот.



### ! Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Осигурете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долниот дел од производот.
- Ризик од струен удар! Пред да го приклучите адаптерот, осигурете се дека приклучокот е добро фиксиран. Кога го вадите адаптерот, секогаш извлекете го приклучокот, никогаш не го влечете кабелот.
- Пред да го поврзете адаптерот, осигурете се дека се завршени сите останати поврзувања.

## Вклучено/исклучено

Притиснете го копчето  за да го вклучите уредот.

↳ Производот се префрлува на последниот избран избор.

Притиснете го копчето  за да го исклучите уредот.

↳ Уредот се префрла на подготвеност.

Ротирајте го копчето  за да го промените изворот.

↳ Phono/Bluetooth /аудио влез.




## Прилагодете ниво на гласност

Ротирајте го копчето **VOLUME** за да го прилагодите нивото на гласност.


## 4 Фоно работа

### Пуштајте од винил плочи


- 1 Поставете го уредот на рамна и стабилна површина.
- 2 Поставете ја подлогата на местото за поставување на плоча пред да ја поставите винил плочата.
- 3 Користете го прекинувачот за брзина до тонската рака за да ја прилагодите брзината (33-1/3, 45 и 78 вртежи во минута) според плочата.




- 4 Користете го прекинувачот за автоматско запирање до тонската рака за да ја вклучите/исклучите функцијата за автоматско запирање (45 вртежи во минута не се применува)
- 5 Нежно повлечете го капачето на иглата паралелно напред за да го отстраните пред пуштање.




- 6 Завртете го копчето  на извор Фоно.  
→ LED 1 светнува со трајно кафеаво светло.




- 7 Отклучете го држачот на тонската рака, и користете го лостот за подигање за да ја подигнете тонската рака.



- 8 Користете го држачот за прсти за да ја наместите иглата над плочата.



- 9 Користете го лостот за подигање за да ја спуштите тонската рака на плочата за да започне репродукцијата.




#### Совет


- Ставете го адаптерот за 45 вртежи во минута врз централната оска кога се пуштаат 7" винил плочи со големи централни отвори.
- Ставете го адаптерот за 45 вртежи во минута назад на неговото место до тонската рамка кога не го користите.
- Нормално е да се слуша тивок шум при пуштање на плоча со 78-вртежи во минута, што го предизвикуваат карактеристиките на самата плоча.

## Запрете ја репродукцијата


- 1 Користете го лостот за подигање за да ја подигнете тонската рака, и со прстот вратете ја назад во нејзиното лежиште.



- 2 Спуштете го лостот за подигање, и заклучете го клипот на тонската рака за да го фиксирате.



- 3 Ставете го капачето на иглата за да го заштитите врвот на иглата.




### Внимание

- Не ја виткајте ниту сосила поместувајте ја иглата во касетата.
- Не го допирајте врвот на иглата за да избегнете повреда на дланката.
- Исклучете го уредот пред да ја замените иглата.


## Замена на иглата

Отстранување на иглата од тонската рака:


- 1 Ставете ги прстите на врвот од иглата и притиснете надолу во насока 'A'.




- 2 Извлекете ја иглата во насока 'B'.



- 3 Држете го врвот на иглата и внесете го другиот крај со притискање во насока 'C'. Модел на игла: AT3600 (не е вклучен).




- 4 Притиснете ја иглата нагоре во насока 'D' додека не се заклучи на врвот.





## Отстранување на капак за прашина

- 1 Отворете го капакот за прашина.




- 2 Подигнете го капакот вертикално од основата на шарките.



## 5 Слушање музика преку Bluetooth®

### Поврзување на Bluetooth®

- 1 Завртете ја рачката  за да ја префрлите на извор на Bluetooth и LED 1 трепка сино.
- 2 Изберете **[Philips TAV3000]** на вашиот уред со вклучен Bluetooth.
  - ➔ После успешното спарување и поврзување, Bluetooth индикаторот свети трајно сино, и ќе слушнете звук на предупредување од уредот.



- 3 Пуштете аудио од вашиот уред.
  - Притиснете ги копчињата  /  на производот или на вашиот уред за да прескокнете на претходна/следна нумера.
  - Притиснете го копчето  на производот за пуштање/паузирање на нумера.

## Исклучување на Bluetooth®

- Деактивирајте го Bluetooth на вашиот уред.
- Притиснете и држете го копчето **II** на уредот 3 секунди за да влезете во режим на спарување.  
↳ LED 1 трепка сино

## Избришете ги Bluetooth® спојувачките записи

- Притиснете и држете го копчето **II** на уредот 3 секунди во режим исклучен.



### Забелешка

- Не е гарантирана компатибилност со сите Bluetooth уреди.
- Секоја препрека помеѓу единицата и уредот може да го намали опсегот на работа.
- Ефективниот опсег на работа помеѓу оваа единица и вашиот уред со вклучен Bluetooth е приближно 10 метри (слободен простор).

## 6 Работа на Auracast™

Можете да ја пренесувате вашата музика до овој грамофон или до други уреди компатибилни со Auracast™.

### Auracast™ приемник

- 1 Кратко притиснете го копчето  на грамофонот или изберете Source Control на апликацијата Philips Entertainment за да се префрлите на извор од Auracast™ приемник.  
↳ LED 1 свети постојано цијан и LED 2 трепка цијан, ќе го чуете звучниот сигнал од уредот.
- 2 Ако влезете во Auracast™ извор за прв пат или ако списокот со станици е празен, производот автоматски врши целосно скенирање.
- 3 Грамофонот автоматски ќе ги пребарува блиските Auracast™ преноси и ќе се поврзе со оној пренос што не е шифриран со најсилен сигнал.
  - Внесете ја истата лозинка што сте ја користеле при поставување на Auracast™ пренос од вашиот мобилен телефон, адаптер или уред.
- 4 На вашиот мобилен уред или адаптерот што поддржува Auracast™, следете ги упатствата за да вклучите Auracast™ емитување.
- 5 По успешно поврзување, LED 2 свети постојано цијан.
- 6 Изберете и пуштете аудио од мобилен уред на кој е вклучен Auracast™, од донгл или друг производ.
- 7 Следете го Auracast™ поврзувањето на кој било дополнителен компатибилен производ со Auracast™ што сакате да го вклучите. Кратко притиснете ги копчињата **II** / **III** за да изберете канал за пренос на Auracast™.
  - Се избира само нешифрирано емитување, а шифрираното емитување е прескокнато.
- 8 Кратко притиснете го копчето  пак за да ги скенирате повторно преносите на Auracast™.

---

## Исклучување на Auracast™ приемник

- Префрлете го грамофонот на друг извор.
- Исклучете го Auracast™ преносот на вашиот мобилен, донгл или производ.

---

## Auracast™ пренос

- 1 Во Phono/Bluetooth/аудио влез извор, притиснете и држете го копчето  на грамофонот 3 секунди или изберете **Source Control** на апликацијата Philips Entertainment ( /Auracast™ пренос) за да влезете во Auracast™ пренос.
- 2 На апликацијата Philips Entertainment App, внесете General Settings, изберете **Public** (нешифриран пренос) или **Personal** (шифриран пренос) од Auracast™ пренесувачот.
  - Кога е избран нешифриран пренос, LED 2 свети постојано виолетово и ќе слушнете звучен сигнал од вашиот грамофон.
  - Кога е избран шифриран пренос, LED 2 свети постојано килибарно и ќе слушнете звучен сигнал од грамофонот.
- 3 Може да пренесувате до кој било број од производи со вклучен Auracast™, следете ги упатствата за да вклучите Auracast™ поврзување.
- 4 Ако каналот за пренос на Auracast е шифриран, производитите на приемникот на Auracast треба да внесат лозинка за да може да го слушаат.
  - Штом ќе се поврзе, LED 2 на производи со вклучен Auracast™ ќе светат трајно цијан.
- 5 Ротирајте ја рачката  за да менувате помеѓу Phono/Bluetooth/аудио влез за да пуштате различни аудио извори.

---


## Исклучување на Auracast™ пренос

- Притиснете и држете го копчето  на вашиот грамофон во траење од 3 секунди.
- Излезете од Auracast™ пренос од вашиот грамофон.
  - ↳ LED 2 трепка виолетово или килибарно.

## 7 Bluetooth излез (BT-Out) функција

### Поврзување со уред со вклучен Bluetooth

- 1 Во извор Phono/аудио влез, притиснете го копчето **BT OUT** за да влезете во Bluetooth out режим на спарување.  
↳ LED 2 трепка бело.



- 2 Уверете се дека вашиот уред со вклучен Bluetooth е во режим на спарување.
- 3 Грамофонот автоматски почнува да скенира и се поврзува со најблискиот уред со вклучен Bluetooth или со уредот со најсилен сигнал.
- 4 Штом ќе се поврзе, ќе слушнете звучен сигнал од грамофонот.  
↳ LED 2 свети постојано бело.



#### Забелешка

- Ако спарувањето не успее, притиснете го копчето **BT OUT** повторно за да изврши скенирање на уреди со вклучен Bluetooth.

### Исклучување на Bluetooth ИЗЛЕЗ

Притиснете и држете го копчето **BT OUT** 3 секунди.


- ↳ LED 2 се менува од трајно бело во бело трепкање.

## 8 Други карактеристики

### Слушајте надворешен уред

Може да слушате надворешен уред преку овој грамофон со аудио кабел.


- 1 Користете кабел аудио влез (не е вклучен) за да го приклучите едниот крај со надворешен уред и другиот крај од 3,5mm приклучете го на AUDIO IN приклучокот на задниот дел од уредот.



- 2 Завртете ја рачката ↻ за да се префрлите на аудио влез извор.  
↳ LED 1 свети постојано розово
- 3 Започнете со репродукција на уредот (видете во упатството за употреба).

Може да го поврзете уредот со надворешен звучник со користење на аудио кабел:

- 1 Поврзете го кабелот RCA (не е вклучен) со надворешен звучник.
  - ↳ ЦРВЕН приклучок - Поврзете во R-излез на канал.
  - ↳ БЕЛ приклучок - Поврзете во L-излез.



- 2 Гласноста се контролира преку надворешниот звучник.

## Излез за слушалки

- Поврзете ги слушалките/ слушалките за во уво преку приклучокот за слушалки на предниот дел од грамофонот.
- Ротирајте го копчето **VOLUME** за да го прилагодите нивото на гласност.

## 9 Апликација Philips Entertainment

### Преземање на апликација


Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај „Philips Entertainment“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.



[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

Апликацијата за слушалките Philips Entertainment ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Може да го користите вашиот паметен уред за лесно да го избирате стилот на звук што го сакате, да менувате извори и друго.

## Спарување на апликацијата со вашиот грамофон





- 1 Стартувајте ја апликацијата Philips Entertainment на вашиот мобилен апарат.
- 2 Уверете се дека вашиот мобилен уред го овозможил Bluetooth поставувањето.
- 3 Ако ја поврзвате апликацијата Philips Entertainment со вашиот грамофон за прв пат, од вас ќе се побара да ја спарите апликацијата со грамофонот.
- 4 Притиснете го копчето ►|| на грамофонот за да овозможите апликацијата да го открие и да го контролира грамофонот.


## Изберете го вашиот звук

Може да го изберете совршениот звук за вашата музика.

### Изберете ефект на изедначување (EQ)


Притиснете ја иконата  на апликацијата за да иберете однапред дефинирани режими на звук што одговараат на вашата музика: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/ Clear.**






## Примете нешифриран Auracast™ пренос

- 1 Изберете Auracast™ receiver извор.





- 2 Притиснете [Auracast™ broadcasts] за да влезете во список за пренос на Auracast™.



- 3 Кога е избран **нешифриран** извор на репродукција од мобилен телефон или донгл, грамофонот ќе го бара и ќе се поврзе со него.  
 ➔ Осигурете се дека сте го активирале Auracast™ broadcast на вашиот телефон, донгл или производ.


## Изберете извор

Притиснете ја иконата  на апликацијата за да изберете **Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/Audio In**.




# Примете шифриран Auracast™ пренос


- 1 Изберете Auracast™ receiver извор.



- 2 Притиснете **[Auracast™ broadcasts]** за да влезете во списокот за пренос на Auracast™.



- 3 Кога е избран **шифриран** извор на репродукција од мобилен телефон, донгл или производ, ќе побара од вас да внесете лозинка. Внесете ја истата лозинка што сте ја внеле кога сте го поставувале Auracast™ broadcast од вашиот мобилен телефон, донгл или производ.  
↳ Осигурете се дека сте го активирале Auracast™ broadcast на вашиот телефон, донгл или производ.




## Изберете Auracast™ емитување



- 1 Притиснете на иконата  на апликацијата за да влезете во списокот General Settings.




- 2 Изберете **Public** или **Personal** преноси.



- 3 Внесете лозинка кога ќе изберете **Personal** (шифриран пренос).



- 4 Притиснете го и држете го копчето  од грамофонот за да влезете во режим на спарување Auracast™.




## Изберете Bluetooth излез (BT Out)


- 1 Притиснете на иконата  на апликацијата за да влезете во списокот General Settings.





- 2 Вклучува **[Bluetooth Out]** и почнува да скенира.



- 3 Уредите што се претходно спарени ќе бидат прикажани во Paired devices, а тие што не се спарени ќе бидат прикажани во Discovered devices.




- 4 Изберете уред за да поврзете Bluetooth излез.



## Упатство за корисникот

За повеќе информации како да го користите овој производ, притиснете на иконата  на апликацијата што може да ја најдете на [User Manual] и [Quick Start Guide].



## Далечински управувач


Притиснете ја иконата "далечинско" за да влезете и да го користите мобилниот уред преку апликацијата Philips Entertainment како далечински управувач за да работи грамофонот.

## Надградба на фирмвер


За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на фирмвер.

Фирмвер за MCU може да се надгради во најновата верзија преку апликацијата Philips Entertainment.

Одете на **Firmware Update** и притиснете **Download & Update**. Ако надградбата е дозволена, иконата **Download & Upgrade** може да се притисне за да се продолжи автоматски.



Штом производот ќе се поврзе со апликацијата Philips Entertainment, тој ќе добие ажурирање преку безжична врска. Секогаш надградувајте со најнова верзија на фирмвер за да ги подобрите работата на овој производ.



# 10 Информации за производот



## Забелешка

- Информацијата за производот е предмет на промена без претходно известување.

## Појачало

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Излезна моќност | Phono (Фоно):<br>3W x 2 THD 10%<br>Bluetooth /аудио влез:<br>6W x 2 THD 10% |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Звучник

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Одговор на фреквенција | 60Hz -20 KHz               |
| Канал на звук          | 2.0 CH                     |
| Звучник                | 2 x 2,25" целосен опсег 4Ω |
| Засилување на басот    | 1 x отвор за бас           |

## Bluetooth

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Bluetooth верзија                | V5.4                                |
| Bluetooth опсег на фреквенција   | 2402 ~ 2480 MHz                     |
| Стапка на пренос (max. e.i.r.p.) | ≤7,65 dBm<br>≤4,57 dBm<br>≤9,31 dBm |
| BLE(max. e.i.r.p.)               |                                     |
| Поддржани Bluetooth профили      | A2DP, AAC, SBC, LC3                 |

## Грамофон

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Брзини на грамофон | 33-1/3 RPM, 45 RPM и 78 RPM |
|--------------------|-----------------------------|

## АУДИО ВЛЕЗ

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Аудио влез ниво на влез | 800mV ± 100mV RMS |
|-------------------------|-------------------|

## Автоматска

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функција за автоматско прекинување | Прекинувач за автоматско исклучување ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО (45 Вртежи во минута не е применливо) |
| Модел на игла                      | AT3600LA                                                                                      |

## Општи информации

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Снабдување со енергија                  | 12,0 V ≡ 1,0 A        |
| Потрошувачка на струја при работа       | 7 W                   |
| Потрошувачка на струја при подготвеност | < 0,5 W               |
| Димензии (Ш x В x Д)                    | 42,0 x 17,9 x 34,8 cm |
| Тежина (главна единица)                 | 4,35 kg               |

# 11 Решавање на проблеми



## Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не се обидувајте сами да го поправате системот. Ако се соочите со проблеми при користењето, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако проблемот не се реши, одете на веб-страницата на Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Кога контактирате со Philips, уверете се дека уредот е во близина и достапни се бројот на модел и сервискиот број.

### Не се вклучува

- Проверете дали адаптерот за струја на апаратот е неправилно поврзан.
- Проверете дали има струја на приклучокот за наизменична струја.

### Нема звук

- Проверете ја јачината на звукот.
- Проверете дали изворот е правилно избран.
- Проверете дали кабелот за поврзување е правилно поврзан.

### Единицата не реагира

- Исклучете го и повторно вклучете го адаптерот за струја, потоа повторно вклучете го апаратот.
- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

### Плочата звучи многу брзо или многу бавно

- Проверете дали е избрана соодветна брзина што одговара на винилната плоча.

### Грамофонот се врти, но нема звук

- Проверете ја јачината на звукот.
- Проверете дали изворот е правилно префрлен на Фоно
- Проверете дали капакот на иглата е правилно отстранет.
- Проверете дали лостот за подигнување на тонската рака е веќе притиснат надолу за да падне на плочата.

### Квалитетот на аудиото е лош после поврзување со уред со вклучен Bluetooth.

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив..

### Намалување на перформансите на грамофонот.

- Проверете дали иглата е истрошена. Заменете ја иглата.

### Bluetooth не може да се поврзе со оваа единица.

- Проверете дали уредот не ги поддржува профилите што се потребни за оваа единица. Форматите на овие датотеки не се поддржани.
- Проверете дали е вклучена функцијата Bluetooth на уредот. Проверете во упатството за користење на вашиот уред за да дознаете како да ја активирате оваа функција.
- Проверете дали оваа единица е во режим на спарување.
- Проверете дали оваа единица е веќе поврзана со друг уред со вклучен Bluetooth. Исклучете го тој уред и обидете се повторно.

# 12 Забелешка

## Усогласеност

Кои било промени или модификации направени на овој уред кои што не се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да го користи уредот. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека производот е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од Директивата 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Овој производ е во согласност со барањата за радио пречки на Европската Заедница.



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол значи дека производот не смее да се исфрлува со отпадоци од домаќинствата и треба да се однесе во соодветно место за да се рециклира. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.



MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.